

д-р Соња Андонова
Лондонска 2./1-10
1000 Скопје
тел: +389 2 3296 825
мобилен: +389 70 34 33 76
Sonja.andonova@gtz.de
gtztechno@mt.net.mk
www.inotechconsulting.com.mk

Професионална биографија

1. Општи податоци:

Презиме:	АНДОНОВА, д-р
Име:	Соња
Датум и место на раѓање:	18.03.1963 Штип
Националност:	Македонка
Контакт информации	<i>Sonja.andonova@gtz.de</i> тел: +389 2 3 296 827 mob.: +389 70 34 33 76

2. Образование:

Институција	Универзитет Бремен, СР Германија
Датум(од-до)	1991 - 1995
Стектата диплома (у):	Доктор на науки - област комуникации
Институција	Универзитет Св. Корил и Методиј, Скопје-Електротехнички факултет
Датум: (од-до)	1981- 1986
Стектата диплома (у):	Дипломиран електро инженер
Институција	МЦА 2000 и БАМКО
Датум: (од-до)	2003
Стектат сертификат):	СМС - Сертифициран менаџмент консултант
Институција	BSI – 17799 Управување со системот за сигурност на информации и ревизија
Датум: (од-до)	25-29.10.2004 и 14-18 02.2005
Стектат сертификат):	ISO 17799 и BS 7799 водечки аудитор

3. Јазични вештини: (Од 1 до 5)

Јазик	Читање	Зборување	Пишување
Англиски	5	5	5
Германски	5	5	5
Француски	4	3	4
Српски/Хрватски	5	5	5

4. Членство во професионални организации:

- Интернационална организација на електротехнички инженери
- Менаџмент Консалтинг Асоцијација МСА2000 - член; Скопје, Р.Македонија

5. Други вештини:

високо развиени компјутерски вештини, експертски познавања на комуникациските и на бизнис системите, специјалист за евалуација и мониторинг на процеси, високо изразени аналитички и истражувачки способности, одличен тимски играч, брза во донесување и спроведување на одлуки, одлично управување со сопствениот професионален развој, долгогодишно искуство во водење на меѓународни истражувачки и развојни високобуџетни проекти, големо искуство во меѓународна соработка и партнерство.

6. Сегашна позиција на вработување:

Германско - македонска техничка соработка
Заменик директор за Македонија во канцеларијата на ГТЗ за германско-македонската билатерална развојна соработка во Скопје

7. Клучни квалификации:

- Лиценциран евалуатор на ефектите од германската развојна соработка
- Saracity Works управувачки модели
- Одржлив развој
- Квалификуван евалуатор и оценувач на ефектите од развојните соработки со земјите од ЕУ
- Телекомуникациски системи и телекомуникациска регулатива
- Анализа на деловни процеси реинжинеринг на деловни системи
- Воведување на систем за безбедност на информации
- Управување со ризици
- Управување со човечки ресурси и професионален развој
- Организациски менаџмент
- Развој на институции
- Функционална анализа

8. Професионално искуство:

<i>Датум (од-до):</i>	1987 - 1990
<i>Локација</i>	Загреб, Хрватска
<i>Претпријатие</i>	Ериксон - Никола Тесла
<i>Позиција</i>	Инженер во развој
<i>Опис</i>	развој на дигитални телекомуникациски системи
<i>Датум (од-до):</i>	1990 - 1995
<i>Локација</i>	Бремен, СР Германија
<i>Претпријатие</i>	Универзитет Бремен
<i>Позиција</i>	Научно-истражувачки соработник
<i>Опис</i>	Научно-истражувачка работа, настава, меѓународна соработка
<i>Датум (од-до):</i>	1995 - 1996
<i>Локација</i>	Хамбург, СР Германија
<i>Претпријатие</i>	Филипс, Полупроводници
<i>Позиција</i>	Инженер во развој на нови производи - видео техника
<i>Опис</i>	развој на нови производи во видео техника
<i>Датум (од-до):</i>	1996 - 2000
<i>Локација</i>	Скопје, Р Македонија
<i>Институција</i>	Влада на РМ
<i>Позиција</i>	Советник на министер

Опис	информациско-комуникациски системи
Датум (од-до):	2000 - сега
Локација	Скопје, Р Македонија
Институција	- Германска агенција за технички развој (ГТЗ) - Сопственик на приватна консултантска фирма за менаџмент консалтинг
Позиција	Заменик директор за Македонија во ГТЗ
Опис	Главен евалуатор на ефектите од Германската техничка помош во програмите во регионот на Западен Балкан и на ефектите од другите донаторски програми, раководител на Фондот за поддршка на надворешно-трговското работење во регионот на ЈИЕ земјите (финансирано од Германската влада), низа активности врзани со координација на германско-македонската техничка соработка

9. Листа на клучни проекти

Име на проектот	Период, место	Улога
Истражувач на можностите за Македонија во развојните фондови на ЕУ и главен евалуатор на ефектите врз економијата и развојот на демократското општество од развојната македонско - германска билатерална соработка	1/2007- РМ	Клучен експерт
Отворен Регионален Фонд за поддршка на надворешно - трговско работење во земјите од Југоисточна Европа , поддржано од Владата на Сојузна Република Германија	1/2007 -	Заменик Менаџер на Фондот
Правно регулирање на проценка на влијание и електронска седница на Влада – измени во деловник за работа на Влада, изработка на упатство со обрасци за спроведување на ПВР, изработка на методологија и прирачник на спроведување на ПВР	11/2007 – РМ	Клучен експерт
Обука за анализа на политики со подготовка на белешка со мислење – дефинирање на потреби за тренинг, дизајн и план на тренинг, реализација на тренинг	11/2007 – РМ	Клучен експерт
Изменување и дополнување на методологијата за стратешко планирање и подготвување на ГПРВ – анализа на примена на методологија за стратешко планирање и подготвување на ГПРВ, реализација на модули за презентација, изработка на иновирани и проширена методологија, управување со квалитетот на проектот	11/2007 – РМ	Клучен експерт
Подобрување на вештините на средно ниво раководители во секторот за спроведување на Рамковниот договор во ГС – Влада на РМ, проект поддржан од Британската Влада	6-7/2007 РМ	Клучен експерт
Функционална анализа и реструктурирање на државната администрација во Хрватска, проект поддржан од Светска Банка	12/2007 = Хрватска	Клучен експерт за организаци

		ски менаџмент
Евалуација на ефектите од користење на ИКТ технологии во бизнисот во Македонија, е-биз проект финансиран од УСАИД	2006-2007 PM	Проектен менаџер, Водач на тимот и Клучен експерт
Евалуација на ефектите во подобрувањето на бизнисот од УСАИД проектот за развој на конкурентност во Македонија преку развојот на кластери, проект финансиран од УСАИД	2005-2006 PM	Проектен менаџер, Водач на тимот и Клучен експерт
Апликативно - ориентиран трансфер на технологија во мали и средни претпријатија, проект во рамките на билатералната македонско - германска развојна соработка	2001 – 2006 PM	Проектен менаџер и Клучен експерт
Поддршка во реформата на телекомуникацискиот сектор во РМ , негово усогласување со законодавството на ЕУ и либерализација на пазарот	2004 – 2006 PM	Проектен менаџер, Водач на тимот
Подобрување на вештините на средно ниво раководители во државната администрација , проект поддржан од Британската Влада	2003 – 2004 PM	Клучен експерт
Подобрување на деловните процеси во научно - истражувачките институции во Хрватска, проект поддржан од Светска Банка	2004 – 2005 Хрватска	Клучен експерт за деловни процеси
Воведување на Систем за управување со безбедност на информации согласно ИСО 27000 стандардот	7/2004- 11/2004 PM	Водечки оценувач
2 Програми за финансирање на проекти од трансфер на технологија од истражувачко-развојни институции во мали и средни претпријатија во РМ	06/2004- 03/2006 PM	Програмски менаџер
ИНОМАК 2006 и ИНОМАК 2007 – Натпревар за избор на најдобар иновативен бизнис план меѓу студентите на техничките факултети во РМ	03/2005 – 12/2007, PM	Програмски менаџер
Развој и реализација на обука за учество на македонските претпријатија во рамковните истражувачко-развојни програми на ЕУ	06/2002- 03/2006 PM	Проектен менаџер, Клучен експерт
Евалуација на ефекти врз економијата и демократијата од развојната соработка помеѓу Албанија и СР Германија	2003 – Албанија	Клучен експерт
Мониторинг на ефекти и изградба на ланец на вредности, обука во рамките на Германската развојна соработка	05/2004- 05/2005 Албанија и РМ	Клучен експерт
Развој на човекови ресурси во мали и средни претпријатија, проект финансиран од ЕУ	03/2006 – 12/2006, PM	Клучен експерт

Американ Колеџ Скопје, професор во областа на Информациски системи за менаџментот	08/2006 - сега	Гостин професор

10. Останати битни информации

Публикации:

1991 – 1996 Автор на 15 научни трудови и една книга во областа на паралелно процесирање и компресија на подвижни слики (сите публикувани на англиски и германски јазик во меѓународни стручни списанија)

1998 – 2000 Автор на 10-на комуникациско-информациски системи и нивна интероперабилност во областа на комплексивните одбрамбени системи

2000 – 2007 Автор на повеќе истражувачки трудови од областа на менаџмент со технологија, операциски менаџмент, деловно работење во истражувачко - развојни институции, управување со безбедноста на информациите, проценка на влијанието во развојните економски соработки, извозни стратегии, комерцијализација на знаење, инструменти во трансферот на технологија.